

**2415.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 117  
12 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2416.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АД ЈАКА 80 РАДОВИШ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 118  
12 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2417.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ЖИТО СКОПЈЕ АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 119  
12 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2418.**

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013 ) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 5.7.2013 година, донесе

**ПРАВЛНИК****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД****Член 1**

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010 и бр. 147/2011) во член 3 во ставот 2 бројот “60” се менува со бројот “180”.

**Член 2**

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## Член 4

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд од времен карактер објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76 /2013.

Бр. 01 – 1145/4  
5 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

## 2419.

Врз основа на член 190 и член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 5.7.2013 година го донесе следниот

## П Р А В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

## Член 1

Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестициски советник („Службен весник на РМ“ бр. 110/2006), во членот 4 став 1,

- точка 1 зборовите „бројот на лична карта и единствениот матичен број“, се бришат.

## Член 2

Членот 6 став 1 се менува и гласи:

„Комисијата е должна по барањето за обновување на дозвола за инвестициски советник да одлучи во рок од 30 календарски дена од денот на доставување на барањето до Комисијата,“.

## Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник.

## Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен весник на Република Македонија.

Бр. 08 – 1239/1  
5 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

## 2420.

Врз основа на член 190 и член 120 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 5.7.2013 година донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН НА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИФАКАЊЕ НА НАЛОГ ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР.6/2007)**

## Член 1

Во Правилникот за начин на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност во Прилогот број 1 Потврда за прифаќање на налогот за продажба број \_\_\_\_\_ од зборовите „Матичен број: (се означува ЕМБГ; број на пасош на странско физичко лице, матичен број на правно лице) \_\_\_\_\_“ се бришат.

## Член 2

Во Прилогот број 2 Потврда за прифаќање на налогот за купување број \_\_\_\_\_ од зборовите „Матичен број: (се означува ЕМБГ; број на пасош на странско физичко лице, матичен број на правно лице) \_\_\_\_\_“ се бришат.

## Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начин на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност.

## Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 08 – 1245/1  
5 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## 2421.

Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12, 72/13), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – радио, на државно ниво бр. 07-72 од 17.4.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/13) и Заклучокот бр. 02-3103/2 од 15.7.2013 година, на 35-та седница, одржана на 15.7.2013 година, ја донесе следната